

Упатство за начинот на закажување приоритетен упат и реализација на истиот од страна на специјалист

Приоритетниот упат е воведен како опција за случаите кога лекарот смета дека пациентот мора да биде прегледан од лекар специјалист што е можно побргу, поради итноста на состојбата на пациентот. Затоа овие упати се закажуваат само кон установа и специјалност, додека за нив не се бира лекар и термин, туку пациентот треба да биде прегледан од првиот слободен лекар специјалист од наведената установа во упатот. Треба да се напомене дека секој тип на упат може да биде назначен за приоритетен. Во ова упатство е дадена постапката за користење на овој вид на упати и од страна на матичните лекари и од страна на специјалистите.

Задавање приоритетен упат (од страна на матичен лекар)

Значи главна разлика со регуларниот упат е што не се избира термин и затоа не се клика на копчето ЗАКАЖИ, туку се избира следното мени УПАТ СО ПРИОРИТЕТ, како што е прикажано на сл.1

УПАТИ ЗА ПАЦИЕНТОТ

Скенирани резултати и наоди Претходни упати Закажување Упат со приоритет (итен)

Тип на упат 3 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ УПАТ

Датум 12.09.2013

Здрав. организ. СБ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА - ЈА

Раб. единица ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

Место ВЕЛЕС

Само за болнички упат:

1. Дијагностицирано хронично заболување

2. Итен случај по проценка на избран лекар (да се наведе образложение)

3. Итен случај (да се наведе бр. на потврда на прием на осиг. лице хоспитализирано)

Придружник НЕ

За снимање на (само за радиодијагностички упат)

Само за предлог до лекарска комисија:

Пре ден на спреченост на работа

Сегашна здр. состојба на болниот, статус и наод од доктор специјалист

За дијагноза

Шифра	Опис на дијагнозата
E11	DIABETES MELLITUS (INSULIN NEZAVISEN)

Двоен клик - превземи текст од опис на дијагноза

Опис на упатот: E11 DIABETES MELLITUS (INSULIN NEZAVISEN)

Коментар / наод за извршените прегледи, дијагност.

Наод од специјалист

Бр. упат	Тип упат	Опис	Здрав. организ.
17461	СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ УПАТ	E11 DIABETES MELLITUS (INSULIN	СБ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА - ЈАСЕНОВС
17460	СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ УПАТ	E11 DIABETES MELLITUS (INSULIN	ПЗУ ИНТЕРМЕДИКУС
17458	СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ УПАТ	E11 DIABETES MELLITUS (INSULIN	ЈЗУ УК ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
17455	РАДИОДИЈАГНОСТИЧКИ УПАТ - 1		ЗД СКОПЈЕ - ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
17454	СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ УПАТ		ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО

Со изборот на внес на приоритетен упат се појавува дополнителен прозор, каде што треба да се внесе причината поради која пациентот е препратен итно до специјалист. Пополнувањето на оваа информација е задолжително по што се клика на копчето ПОТВРДИ. Со тоа е завршена постапката на закажување упат со приоритет. Во табеларниот приказ овие упати се разликуваат по тоа што немаат информација во колоната ТЕРМИН, а исто така во колоната ИТЕН стои штиклирана коцка

УПАТИ ЗА ПАЦИЕНТОТ

Тип на упат: 3 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ УПАТ
 Датум: 03.09.2013
 Здрав. организ.: ПЗУ ИНТЕРМЕДИКУС
 Раб.единица: ИНТЕРНА МЕДИЦИНА
 Место: КАВАДАРЦИ

Сегашна здравствена состојба на болниот, статус и наод од лекар-специјалист

За дијагноза
 Шифра: E11
 Опис на дијагнозата: DIABETES MELLITUS (INSULIN NEZAVISEN)

Опис на упатот: E11 DIABETES MELLITUS (INSULIN NEZAVISEN)
 Коментар / Наод за извршените прегледи, дијагноза и терапија

Наод од специјалист

Бр. упат	Тип упат	Опис	Здрав. организ.
17461	СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ УПАТ	E11 DIABETES MELLITUS (INSULIN)	СБ ЗА БЕЛОДРОВНИ ЗАБОЛУВАЊА
17460	СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ УПАТ	E11 DIABETES MELLITUS (INSULIN)	ПЗУ ИНТЕРМЕДИКУС
17458	СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ УПАТ	E11 DIABETES MELLITUS (INSULIN)	ЗЗУ УЧ ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
17455	РАДИОДИЈАГНОСТИЧКИ УПАТ - 1		ЗД СКОПЈЕ - ПОЛИКЛИНИКА ГО
17454	СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ УПАТ		ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО

Потврда за закажување

Пациент: **СТОЈАН ТРАЈАНОВСКИ**
 Здравствена институција: **ПЗУ ИНТЕРМЕДИКУС**
 Делност/ Раб.единица: **ИНТЕРНА МЕДИЦИНА**
 Дијагноза/ Опис: **E11 DIABETES MELLITUS (INSULIN NEZAVISEN)**

Коментар/ Наод:
 Причина за итност:

Потврди **Откажи**

Реализација на приоритетен упат (од страна на специјалист)

Лекарот специјалист, при самиот внес на кодот на упатот и записот на прегледот, добива информации за самиот упат на дополнителен прозор, меѓу другото и дали упатот е приоритетен. Овој прозор може да се повика и за постари упати, со притискање на комбинацијата Ctrl+U.

Преглед на пациент

Бр.картон: 860
 Матични податоци за пациентот: 860 70959433010 СТОЈАН ТРАЈАН ТРАЈАНОВСКИ
 НЕОСИГУРАНИ ПО НИЕДЕЌИ НЕВРАБОТЕН

Податоци за прегледот: Број: 2013 СПЕЦИЈАЛИСТ Датум: 16.09.2013 Прв/Контролен

Вид на услуга: Општ статус
 Анамнеза: Статус по системи
 Дијагнози по 10 МКБ: <No data to display> Терапија таблетарна
 Упати: <No data to display> Терапија ампуларна
 Специјалистички наод
 Витални показатели: Систол. mm Hg t °C Дишење Дижест. mm Hg Пулс Теж. (kg)
 Боледувања

Податоци за упатот бр.5GT3924

Пациент: СТОЈАН ТРАЈАНОВСКИ
 Дијагноза: E11
 Дијагноза описно: E11 DIABETES MELLITUS (INSULIN)
 Термин:
 Реализиран: НЕ
 Итност: **ПРИОРИТЕТЕН**

Затвори

По прегледот на пациентот, лекарот специјалист може да го реализира упатот т.е. да изготви наод за пациентот, кој се препраќа во системот на МЗ, но сега доколку упатот е приоритетен, при кликање на копчето за испраќање на упат, ќе се појави дополнителен прозор, каде што од страна на специјалистот треба задолжително да се внесе информација дали приоритетноста

на упатот била оправдана или не, како и опционална забелешка по однос на оваа информација.

The screenshot shows a medical software interface with a patient record. The patient's name is ТРАЈАН ТРАЈАНОВСКИ, ID number 860. The record shows a diagnosis of hypertension (HYPERTENZIIVNA BOLEST NA SRCETO) and a referral to a specialist on 16.09.2013. A dialog box titled "Оправданост на приоритет на упатот" (Justification of priority of referral) is open, asking for a justification and a note. The dialog has a "Потврди" (Confirm) button and an "Откажи" (Cancel) button.

Со кликање на копчето ПОТВРДИ, наодот се испраќа во системот на МЗ и упатот е реализиран.

Останати новости

Покрај приоритетните упати, во оваа верзија (3.2.6) е воведена и можноста за издавање на интер-специјалистички упат и кон апарати за дијагностика, а не само кон лекари. Со тоа, лекарот специјалист може да го упати пациентот до соодветен кабинет во дадена здравствена установа.

Втора новост за матичните лекари е што отсега за преземање на податоци за ЕЗБО на пациентите и носителите на осигурување не е потребно земање на фајл со пациенти од ФЗОМ, туку оваа опција се извршува директно од софтверот, поточно од формата за синхронизација на податоци со МЗ

The screenshot shows a dialog box titled "Превземање податоци" (Import Data). It has three radio buttons for selection: "Генерики" (Selected), "Здравствени организации" (Health organizations), and "Сите" (All). There is a "Превземи" (Import) button and an "Импорт ЕЗБО" (Import EBO) button. At the bottom, there is a checkbox labeled "Појави го овој прозор автоматски при секој старт на апликацијата" (Show this dialog automatically on application start).

Како што се гледа на сликата, во оваа форма е додадено доле десно дополнително копче за импорт на ЕЗБО информациите за пациентите.

НАПОМЕНА!!! Процесот на импортирање на податоците за ЕЗБО е временски подолг, па зависно од интернет конекцијата, може да потрае и до половина час. Затоа препорачуваме овој импорт да не се прави често и да се активира по работното време или за време на пауза.